

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ**

<b>СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ</b>  Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	<b>15.03.2019</b>  Ростуше  Број 03 Год. XXIV	<u><a href="mailto:mavrovorostuse@yahoo.com">e-mail:mavrovorostuse@yahoo.com</a></u> Тел:(042)478-814; <u>478-815</u>
---	--	--



**Ростуше, 15 Март 2019 година**

**45.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

**З А К Л У Ч О К**

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ "Денче Дејаноски" од с.Маврови Анови за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ "Денче Дејаноски" од с.Маврови Анови за 2018 година број 08-102/3 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108 /1  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) а во согласност со член 25 , став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење во 2018 година на ОУ "Денче Дејаноски" од с.Маврово Анови, ја донесе следната:

**О Д Л У К А**

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ "Денче Дејаноски" од с. Маврово Анови за 2018 година

**Член 1**

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ "Денче Дејаноски" од с.Маврови Анови за 2018 година.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ "Денче Дејаноски" од с.Маврови Анови за 2018 година од 08.02.2019 година.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-102/3  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

**46.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2018 година број 08-102/4 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/2  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење во 2018 година на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с. Скудриње за 2018 година

Член 1

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2018 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2018 година од 31.12.2018 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-102/4  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
П р е т с е д а т е л  
Алил Алили, с.р..

47.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница за 2018 година број 08-102/5

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.137**  
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/3  
13.03.2019 год.  
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење во 2018 година на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница, ја донесе следната:

### О Д Л У К А

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с. Жировница за 2018 година

#### Член 1

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница за 2018 година.

#### Член 2

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница за 2018 година од 08.02.2019 година.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-102/5  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

#### 48.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

### З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше за 2018 година број 08-102/6 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/4  
13.03.2019 год.  
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.138**

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење во 2018 година на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше, ја донесе следната:

**О Д Л У К А**

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с. Ростуше за 2018 година

**Член 1**

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше за 2018 година.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше за 2018 година од 31.12.2018 година.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-102/6  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
П р е т с е д а т е л  
Апил Алили, с.р..

**49.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

**З А К Л У Ч О К**

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ “Маврово – Ростуше” од с.Ростуше за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ “Маврово – Ростуше” од с.Ростуше за 2018 година број 08-102/7 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/5  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење во 2018 година на СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше за 2018 година

Член 1

Се усвојува финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше за 2018 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е финансовиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ “Маврово-Ростуше” од с.Ростуше за 2018 година од 31.12.2018 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-102/7  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
П р е т с е д а т е л  
Алил Алили, с.р..

**50.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015, пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2018 година број 08-102/8 што Советот на Општина Маврово и Ростуше го донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/6  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 10.03.2019 година Расправајќи по Извештајот за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2018 година, го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

- I. Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои Извештајот за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2018 година.
- II. Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, директорот на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови и архивата на општината.

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.140**

III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во, Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Бр.08-102/8  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

**51.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работата на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2019 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Програмата за работата на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2019 година број 08-102/9 што Советот на Општина Маврово и Ростуше го донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/7  
13.03.2019 год.  
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 10.03.2019 година Расправајќи по Програмата за работа на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2019 година, го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

- I. Советот на Општина Маврово и Ростуше ја усвои Програмата за работа на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2019 година.
- II. Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, директорот на ЈКПД “МАВРОВО” од Маврови Анови и архивата на општината.
- III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше”.

Бр.08-102/9  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

**52.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019 година на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Финансискиот план за 2019 година на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови број 08-102/10 што Советот на Општина Маврово и Ростуше го донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/8  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење во 2018 година на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврово Анови, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на финансискиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с. Маврово Анови за 2018 година

Член 1

Се усвојува финансискиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2018 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е финансискиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2018 година од 25.02.2019 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-102/10  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

**53.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002), а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за усвојување на финансискиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од од с.Маврови Анови за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на финансискиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2018 година број 08-102/11



**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.142**  
што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/9  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/2002) а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење во 2018 година на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврово Анови, ја донесе следната:

### О Д Л У К А

За усвојување на финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с. Маврово Анови за 2018 година

#### Член 1

Се усвојува финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2018 година.

#### Член 2

Составен дел на оваа Одлука е финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2018 година од 25.02.2019 година.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше.

Бр.08-102/11  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

### 54.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

### З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на единицата на локална самоуправа МАВРОВО И РОСТУШЕ за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на единицата на локална самоуправа МАВРОВО И РОСТУШЕ за 2018 година број 08-102/13 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/10  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.143**

Врз снова на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М. бр. 5/2002) и член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ( сл. Весник на Р.М. бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) Советот на Општина Маврово и Ростуше на дваесетичетвртата седница одржана на 10.03.2019 година, донесе:

**ЗАВРШНА СМЕТКА****НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2018 ГОДИНА**

Завршна сметка на Буџетот на единицата на локална самоуправа Маврово и Ростуше за 2018 година се состои од:

1. ВКУПНИ ПРИХОДИ	168.127.000	171.948.308	ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗИРАНО
Даночни приходи	25.526.720			26.680.000
Неданочни приходи	1.992.677			1.767.000
Капитални приходи	4.610.306			6.050.000
Приходи од дотации	82.666.269			81.500.000
Приходи од трансфери	53.351.698			32.425.000
Приходи од донации			18.350.000	3.800.788
<b>2. ВКУПНИ РАСХОДИ</b>			<b>166.227.000</b>	<b>120.741.802</b>
Од утврдени намени			163.965.000	120.191.918
Расходи од резерви			1.100.000	549.884
<b>3. СУФИЦИТ</b>			<b>1.900.000</b>	<b>51.206.506</b>
<b>4. ФИНАНСИРАЊЕ</b>			<b>-1.900.000</b>	<b>-1.863.020</b>
Прилив			0	
Домашно задолжување			0	
Странски заеми			0	
Одлив			1.900.000	1.863.020
Отплата на главница			1.900.000	1.863.020

**Член 2**

Салдото на 31.12.2018 година на сметката на основниот Буџет изнесува 42.916.699 денари и се прнесува во наредна година на сметката на основниот Буџет на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година, а истите ќе се користат строго наменски.

Салдото на 31.12.2018 година на сметката Наменски дотации изнесува 6.222.662 и се прнесува во наредната година на сметката Наменски дотации на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година, а истите ќе се користат строго наменски.

Салдото на 31.12.2018 година на сметката Самофинансирачки активности изнесува 85.150 денари и се прнесува во наредната година на сметката Самофинансирачки активности на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година, истите ќе се користат строго наменски.

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.144**

Салдото на 31.12.2018 година на сметките за Донации – Еко пазари изнесува 56.973 денари и се пренесува во наредната година на сметка Донации – Еко Пазари на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година, и истите ќе се користат строго наменски.

Салдото на 31.12.2018 година на сметките за Донации – Буџетски форуми во заедниците изнесува 62.002 денари и се пренесува во наредната година на сметка Донации – Буџетски форуми во заедниците на Општина Маврово и Ростуше за 2019 година, и истите ќе се користат строго наменски.

**Член 3**

Планираните и остварените приходи по изводи и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година и во Посебниот дел по програми и основни намени по економска класификација

**Член 4**

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година се прикажуваат расходите по програми, потпрограми по сметки и ставки

**Член 5**

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година се објавува во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше

Бр.08-102/13  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р.

**55.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот за усвојување на годишниот извештај за финансиското работење на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот на годишниот извештај за финансиското работење на Општината Маврово и Ростуше за 2018 година број 08-102/12 што Советот на Општина Маврово и Ростуше го донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/11  
13.03.2019 год.  
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше /пречистен текст Сл.Гласник бр.03/2015 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 10.03.2019 година Расправајќи по годишниот извештај за финансиското работење на Општината Маврово и Ростуше за 2018 година, го донесе следниот

**ЗАКЛУЧОК**

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.145**

- I. Советот на Општина Маврово и Ростуше го усвои годишниот извештај за финансиското работење на Општината Маврово и Ростуше за 2018 година.
- II. Примерок од овој Заклучок да се достави до Градоначалникот, Раководителот на Финансии и архивата на општината.
- III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше“.

Бр.08-102/12  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2018 ГОДИНА

### Основни податоци за Општината

Општина Маврово и Ростуше се наоѓа во северозападниот дел на Република Северна Македонија. Претставува рурално подрачје од ридско-планински карактер составено од вкупно 42 локални заедници (рурални населени места). 85,4% од вкупната територија на Општина Маврово и Ростуше е под заштита на најголемиот национален парк во земјата – Националниот парк Маврово кој зафаќа територија од 722 км<sup>2</sup>. Општината е лоцирана на планините Бистра и Кораб (највисокиот врв во Северна Македонија) и Мавровското Езеро кои помогнаа Општината да постане водечки туристички центар во земјава.

Со минимална средна температура од -7 целзиусови степени и максимална средна температура од 21 степен целзиусов, се создале услови Општината да прерасне во најпопуларен скијачки центар во регионот. Покрај туризмот, Општината изобулува со огромен потенцијал за развој и во други важни сектори како што се сточарство, шумарство, лов, риболов и др.

Општина Маврово и Ростуше е една од ретките во Република Северна Македонија кои избилуваат со природни убавини и чиста средина.

### Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на Општината

Буџетот, заедно со Одлуката за извршување на Буџетот се донесени на 22.12.2017 година на одржаната 21-та седница на Советот на Општина Маврово и Ростуше. На 7-та седница одржана на ден 15.03.2018 година направена е измена на распоредот на средствата во Буџетот, а измена прептрија Н1 и Н2 програмата во делот на блок дотациите и во делот на самофинансирачките активности. Втората измена на распоредот на средствата е направена на 9-та седница одржана на 24.04.2018 година во А0 програмата. На 14-та седница оддржана на 03.07.2018 година направена е и третата

прераспределба на средствата во Ј6 и Ј1 програмата. Првиот ребаланс на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше е направен на 17-та седница одржана на 30.10.2018 година. Причините поради кои се пристапи кон Ребаланс на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше се следни:

- Остварените движења за периодот јануари – септември;
- Различно ниво на реализација на поделните приходи во изминатиот период во однос на проекциите во Буџетот и нивното услогласување со реалните можности за нивното остварување до крајот на годината.

**ЗАВРШНА СМЕТКА**

Завршната сметка претставува законска обврска која произлегува од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Градоначалникот е тој кој ја предлага и ја доставува до Советот на Општината, кој пак треба да ја усвои најдоцна до 15-март во тековната година, а се однесува за предходната година.

Завршната сметка на Општина Маврово и Ростуше е дефинирана како годишно трошење на Општината во рамките на усвоениот Буџет во кој се вклучени реализацијата на Основниот буџет, реализацијата на Буџетот на дотации, буџетот на донации и реализацијата на буџетот на самофинансирачките активности.

Завршната сметка во себе вклучува:

- Остварување на основните функции на органите на општината
- Преку завршната сметка се реализирани утврдените приоритети на Општината за 2018 година
- Вкупната реализација наспроти вкупно планираните приходи за 2018 година
- Вкупната реализација наспроти вкупно планираните расходи за 2018 година.

Во овој годишен извештај е направена комплетна анализа на активностите на Општината и нејзините единки корисници во буџетската 2018 година, вклучувајќи го делот во кој е целосно е образложена годишната сметка на Буџетот.

Во образложението кон годишната сметка ќе дадеме концизен осврт на извршувањето на Буџетот во однос на извршувањето на приходите и на расходите за 2017 година, како и анализа за отстапувањата во остварувањето на одредени приходи и расходи.

**Приходи на Општината**

Приходите на основниот Буџет на Општината за 2018 година се следните:

		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА
			<b>42.916.699</b>
<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>		66.922.000	85.264.951
71	Даночни приходи	26.680.000	25.526.570
711	Данок од доход, добивка и капитални добивки	530.000	489.105
712	Придонеси од плати за социјални фондови		
713	Даноци на имот	8.050.000	6.779.506
714	Домашни даноци на стоки и услуги		

715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)		
716	Други даноци		
717	Даноци на специфични услуги	18.100.000	18.242.584

	718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		15.375
	719	Данок на финансиски трансакции		
72	Неданочни приходи		1.767.000	1.776.377
	721	Претприемачки приход и приход од имот		
	722	Такси и надоместоци	747.000	974.844
	723	Административни такси и надоместоци	200.000	74.150
	724	Други Владини услуги		
	725	Други неданочни приходи	820.000	727.383
73	Капитални приходи		6.050.000	4.610.306
	731	Продажба на капитални средства		
	732	Продажба на стоки		
	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	6.050.000	4.610.306
	734	Капитални трансфери од невладини извори		
74	Трансфери и донации		32.425.000	29.097.214
	741	Трансфери од други нивоа на власт	32.425.000	53.351.698

Планираните приходи на основниот буџет на општината за 2018 година се остварени со процент од 127,04% што претставува индикација дека планирањето на приходите во Буџетот на Општината за 2016 година е направено во реални износи. Споредбено со предходната година, односно реализацијата на приходите во 2018 година во однос на 2017 година е забележана поголема реализација на истите, кога во 2017 година се реализирале со процент од 80,95% од планираните. Високиот процент на реализација во најголема мера влијае од префрлањето на вишокот на приходи остварен од минатите години, кој изнесува 42.916.699 денари. Вака планираните приходи преставуваа основа за планирање на приходите и во Буџетот за 2019 година. Задоволително е да се спомне дека забележано е поголемо реализирање на даночите приходи споредбено со реализацијата на истата класа на приходи во 2017 година,

односно претставува индикатор дека Општината во 2018 превзела мерки во наплатата на јавните давачки на општината.

Приходите на Буџетот на Општината за 2016 година се следни:

	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА
<b>ВКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>168.127.000</b>	<b>171.701.720</b>
<b>ОСНОВЕН БУЏЕТ</b>		
Даночни приходи	26.680.000	25.526.570
Неданочни приходи	1.767.000	1.776.377

Капитални приходи	6.050.000	4.610.306
Трансфери и донации	32.425.000	29.097.214
Пренесен вишок од минатата година		42.916.699
<b>БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ</b>		
Донации од странство	18.350.000	3.554.200
Пренесен вишок од минатата година		0
<b>БУЏЕТ НА ДОТАЦИИ</b>		
Трансфери и донации	82.705.000	76.443.607
Пренесен вишок од минатата година		6.222.662
<b>БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ</b>		
Неданочни приходи	150.000	158.150
Пренесен вишок од минатата година		85.150

Согласно податоците во табелата може да се забележи дека вкупната реализација на приходите за 2018 година изнесува 102,12% и претставува индикатор за реално планирање на приходите.

#### Расходи на основниот буџет на Општината

		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>66.922.000</b>	<b>42.348.252</b>
40	Плати наемнини и надоместоци	17.750.000	14.765.292
	401 Основни плати и надоместоци	11.220.000	9.393.763
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	4.270.000	3.345.785
	404 Други надоместоци	2.260.000	2.025.744
41	Резерви и недефинирани расходи	1.100.000	549.884
	411 Финансирање на нови програми и потпрограми		
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	550.000	386.290
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)	550.000	163.594
42	Стоки и услуги	20.581.000	18.110.696
	420 Патни и дневни расходи	370.000	304.969
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	8.750.000	8.438.090
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.110.000	968.985

	424	Поправки и тековно одржување	4.385.000	4.149.929
	425	Договорни услуги	2.136.000	707.042
	426	Други тековни расходи	1.630.000	1.484.385
	427	Привремени вработувања	2.200.000	2.057.296
43	Тековни трансфери до вонбуџетските фондови		0	0
	431	Трансфери до фондот за ПИОМ		
	432	Трансфери до Агенцијата за вработување		
	433	Трансфери до Фондот за здравство		
44	Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа		0	0
	441	Дотации од ДДВ		
	442	Наменски дотации		
	443	Блок дотации		
	444	Дотации за делегирани по одделни надлежности		
45	Каматни плаќања		30.000	28.558
	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	30.000	28.558
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори		
	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт		
46	Субвенции и трансфери		3.780.000	1.773.624
	461	Субвенции за јавни претпријатија	500.000	500.000
	462	Субвенции за приватни претпријатија		0
	463	Трансфери до невладини организации	350.000	287.875
	464	Разни трансфери	2.930.000	985.749
47	Социјални бенефиции		300.000	281.400
	471	Социјални надоместоци	300.000	281.400
	472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд		



	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување		
	474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување		
48	Капитални расходи		21.481.000	4.975.778
	480	Котување на опрема и машини	670.000	569.529
	481	Градежни објекти		
	482	Други градежни работи	20.291.000	4.393.349
	483	Купување мебел,	20.000	12.900
	484	Стратешки стоки и други резерви		
	485	Други нефинансиски средства		
	486	Финансиски средства	500.000	
	487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови		
	488	Капитални дотации до ЕЛС		
	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		
49	Отплата на главнина		1.900.000	1.863.020
	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	1.900.000	1.863.020
	492	Отплата на главнина до домашни институции		
	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт		

**Расподите по потпрограми ако ги распределите ќе изгледаат како следниве**

Ознака	Назив на потпрограмата	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА
А0	Совет на општината	6.790.000	4.509.304
Д0	Градоначалник	8.205.000	7.067.912
Е0	Општинска администрација	20.505.000	17.253.187
ЕА	Капитални трошоци на општината	250.00	9.519
ЈЗ	Улично осветлување	6.625.000	6.266.023
Ј4	Јавна чистота	75.000	70.800
Ј6	Заштита и одржување на патиштата	3.130.000	2.252.804
ЈГ	Водоснабдување	1.750.000	550.071
ЈД	Изградба и реконструкција на патишта	11.571.000	2.654.298
ЈИ	Изградба на системи за одведување и проч. на води	1.600.000	985.713
ЈЈ	Изградба на депонии за отпад	100.000	31.860
К4	Културни манифестации и творештво	295.000	144.788
ЛО	Спорт и рекреација	125.000	109.436

H1	Основно образование	320.000	302.258
P1	Заштита на животна средина	100.000	52.392
Ф1	Урбанистичко планирање	1.101.000	87.887
JE	Изградба на простор за паркирање	4.350.000	0
	<b>ВКУПНО</b>	<b>66.922.000</b>	<b>42.348.252</b>

Процентот на реализација на расходите во основниот буџет за 2016 година во однос на планираните расходи изнесува 63,28%, додека соодносот на реализирани расходи со реализирани приходи изнесува 82,7%

Расходите во програмите А0, Д0 и Е0 се настанати заради исплата на редовни месечни надоместоци на советниците на седниците одржани во 2018 година, за исплата на плати на функционерот и на државните службеници, останати вработени и привремено вработените лица како и за сервисирање на тековно-оперативни расходи настанати со цел непречено функционирање на општината.

Од програмата Ј3 средствата се користеа наменски, односно за тековно одржување на уличното осветлување како што е подмирување на сметки за потрошена електрична енергија и набавка на материјали за одржување на улично осветлување.

Од Ј6 програмата средствата се користеа за редовно зимско и летно одржување на локалните патишта на територијата на Општина Маврово и Ростуше.

Од ЈД програмата високиот износ на планирани средства произлегува од законската обврска за обезбедување на средства за отпочнување постапка за јавна набавка за реконструкција на патот во с.Велебрдо. Вишокот на овие планирани приходи се пренесоа во 2019 година кога и ќе

отпочне изградбата на овој патен правец. Од оваа програма беа и набавени бехатон плочки за поплучување на патишта во неколку населени места во општината.

Од ЈГ програмата за водоснабдување, беа искористени средства за подготовка на неколку проекти за изградба на резервоари во неколку населени места во општината како и обезбедени средства за отпочнување постапка за прибирање на најповолна понуда за изградба на водоводната мрежа во с.Требиште

Со помош на средствата обезбедени во ЈИ програмата беа набавени одводни цевки со цел санирање на дел од одводната мрежа во населените места во општината.

Л0 програмата беше наменета за поддршка на спортот во општината како и за тековно одржување на спортската сала.

Средствата од К4 програмата беа наменети за поддршка на традиционални настани кои се случуваат секоја година во општината како што е Денот на општината 4-ти мај и долгогодишниот настан ПИТИЈАДА – Избор на Мавровоско-реканска пита.

### Расходи во Буџетот на Општината по сметки

Расходите на Буџетот на Општината за 2018 година по сметки се:

Опис на сметката	Планирано	Реализирано
Основен Буџет	66.922.000	42.348.252
Буџет на блок дотации	82.705.000	76.443.607
Буџет на донации	18.350.000	3.554.200
Самофинансирање	150.000	131.150
<b>ВКУПНО</b>	<b>168.127.000</b>	<b>122.477.209</b>

Од горенаведените износи на расходи може да се констатира дека вкупно реализираните расходи на Буџетот на Општината Маврово и Ростуше изнесуваат 72,84%. Расходите на Основниот буџет во вкупните расходи учествува со 34,57%, блок

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.152**

дотациите кои се искористени за финансирање на дејноста основно и средно образование учествуваат со 62,42%, донациите со 2,9% и самофинансирањето со 0,11%.

[Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и новната вредност](#)

Според податоците од билансот на состојба за 2018 година, Општина Маврово и Ростуше располага со следниот имот и опрема:

ОПИС	ВРЕДНОСТ
Градежни објекти-згради на општината	65.565.300
Опрема	11.834.875
<b>Вкупно:</b>	<b>77.400.175</b>

Кога станува збор за градежните објекти, се мисли на зградата каде што е сместена Администрацијата на Општината во с.Ростуше и Маврови Анови. Во градежните објекти влегуваат и други објекти сопственост на општината како што се Спортската сала – Македонија, Културниот Дом и сл. Кај опремата гореспоменатата вредност е вредноста на опремата со пресметана амортизација и ревалоризација за 2018 година. Во премата влегуваат мебелот во општинската зграда, ИТ опремата, возилата и др.

Ако се погледне на побарувањата и обврските на Општина Маврово и Ростуше заклучно со 31.12.2018 година, тие изгледаат како следниве:

ОПИС	ВРЕДНОСТ
Побарувања	4.248.490
Краткорочни обврски	4.124.507
Долгорочни обврски	13.683.597

Побарувањата се однесуваат на правни и физички лица кои не ги подмириле обврските кон Општината до крајот на 2018 по основ на даноци на имот и комунални такси – фирмарина.

Краткорочните обврски во најголем дел се за потрошена електрична енергија за улично осветлување, за исплата на плати и придонеси за вработените во општинската администрација, за зимско одржување на локалните патишта во сезона 2018/2019 како и за изведени градежни и други капитални работи.

Долгорочните обврски се однесуваат на искристен кредит од МСИП Проект за подобрување на општинските услуги кој беше искористен за асфалтирање на локалните патишта с. Жировница и с.Велебрдо и изградба на улично осветлување по текот на река Радика.

[Извештај за реализација на инвестиционите програми и Блок дотациите, домашно задолжување и Донации](#)

Како што беше дадено образложение и во точката „Расходи на Општината“ за 2018 година од буџетот на Општината позначајни направени инвестиции се следните:

- Набавка на бехатон плочки за повеќе населени места;
- Набавка на водоводни цевки за реконструкција на водоводна мрежа во повеќе населени места;
- Набавка на одводни цевки за реконструкција на одводна мрежа во повеќе населени места;
- Целосно сменети прозори во училиште во с.Врбјани;
- Реконструкција на фасада на културен дом во с.Ростуше;
- Изготвен проект за рехабилитација на локален пат во с.Скудриње;
- Изработка на основен проект за резервоар во с.Врбен;

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.153**

- Изработка на основен прокет за резервоар во с.Ростуше;
- Изработка на основен прокет за резервоар во с.Скудриње;
- Изготвен проект за рехабилитација на локален пат во с.Присојница;
- Набавка на градежни материјали за потребите на населените места во Општината;
- Набавка на геодетски подлоги за регионот во Маврово, с.Ростуше, с.Требиште и под Скудриње.

Средства реализирани по ОУ се следните:

Ред. Бр.	Назив на ОУ	Износ
1	ОУ „Блаже Конески“ – с.Скудриње	15.507.898
2	ОУ „Денче Дејаноски“ – Маврови Анови	12.199.857
3	ОУ „Јосип Броз Тито“ – с.Жировница	16.658.129
4	ОУ „Ѓорѓи Пучевски“ – с.Ростуше	19.470.277
ВКУПНО		63.836.161

Средства реализирани од СОУ се следните:

Ред. Бр.	Назив на СОУ	Износ
1	ОУ „Маврово и Ростуше“ – с.Ростуше	12.607.446
ВКУПНО		12.607.446

Средствата на сметката на донации се потрошени за реализација наследните проекти:

- Проектот МСИП за подобрување на Општинските услуги, финансиран од Светска банка, за изградба на нова Општинска зграда.

**Извештај за користењето на средствата од постојанат и тековната резерва**

Во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2018 година на ставката постојана резерва 412110 потпрограма А0 – Совет на Општината планирани беа средства во износ од 550.000 денари, а во ставката 413110 тековни резерви – во попрограма Д0 – Градоначалник истот така планирани беа 550.000 денари.

Вкупно искористените средства од контото 412110 Постојана резерва (непредвидени расходи) изнесува 386.290 денари, а се искористени за следните намени:

- 18.000 денари по Одлука на совет бр. 08-36/11 исплатени на Исмаил Черкези;
- 9.000 денари по Одлука на совет бр. 08-36/13 исплатени на Идризи Нуризија;
- 28.800 денари по Одлука на Совет бр. 08-86/21 исплатени на Рамазан Муслиу;
- 18.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-107/20 исплатени на Џиме Јонузи;
- 22.500 денари по Одлука на Совет бр. 08-107/18 исплатени на Елизабета Спиrowsка;
- 29.990 денари по Одлука на Совет бр. 08-107/21 исплатени за реновирање на

Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.135

верски објект – џамија во с.Видуше;

- 20.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-130/8 исплатени на СОУ Маврово и Ростуше за спонзорство на научно-рекреативна екскурзија на матуранти;
- 50.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-130/6 исплатени на Летачки клуб кондор;
- 60.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-142/13 финансиска поддршка на МАКИТТУРК со седиште во Италија;
- 90.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-198/9 исплатени на Муфтиство на исламска заедница Гостивар;
- 40.000 денари по Одлука на Совет бр. 08-209/13 исплатени на Ресул Емини.

Вкупно искористени средства од konto 413110 Тековна резерва (разновидни расходи) изнесува 163.594 денари, а се искористени за следните намени:

- 9.000 денари по Решение од Градоначалник бр. 09-6 исплатени на Миралем Ибраими;
- 10.000 денари по Решение од Градоначалник бр. 09-14 исплатени на Џеват Емини;

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.154**

- 15.000 денари по Решение од Градоначалник бр. 09-110/2 исплатени на Милан Милошески, за смрт на член од потесно семејство;
- 5.400 денари по Решение од Градоначалник бр. 09-21 исплатени на Беќир Асани;
- 28.910 денари платени по ф-ра бр. 08/18 за изработка на идеен проект за реконструкција на стара болничка зграда ;
- 19.470 денари платени по ф-ра бр. 293/18 на АРТ ЛИНЕА за изработка на проект за детски парк;
- 10.514 денари платени по ф-ра бр. 293/18 на Симпозион ДОО Скопје за учество на обука за јавни набавки;
- 11.999 денари платени по ф-ра бр. 2:273/2018 на Просветно дело АД Скопје за набавка на училишни материјали за потребите на детската градинка во с.Скудриње;
- 53.301 денари по Решение од Градоначалник бр. 09-335/2 исплатени на Јасмина Фејзулаи за отпремнина;

Бр.08-102/13  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р.

**56.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Одлуката за давање согласност за пребивање на побарувања помеѓу Општина Маврово и Ростуше и правното лице "ЕР-САМ ТРЕЈД"

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за давање согласност за пребивање на побарувања помеѓу Општина Маврово и Ростуше и правното лице "ЕР-САМ ТРЕЈД" број 08-102/14 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/12  
13.03.2019 год.  
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ, бр.05/2002), член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше, бр.03/2006, 06/2008 и 13/2010), Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден:10.03.2019 година, ја донесе следната:

**ОДЛУКА**

За давање согласност за пребивање на побарувања помеѓу Општина Маврово и Ростуше и правното лице "ЕР-САМ ТРЕЈД"

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за вршење на пребивање (компензација) помеѓу Општина Маврово и Ростуше и правното лице Друштво за производство трговија транспорт и услуги "ЕР-САМ ТРЕЈД" ДООЕЛ с.Скудриње (во понатамошниот текст "ЕР-САМ ТРЕЈД" ДООЕЛ Скудриње).

Член 2

Се врши пребивање на побарувањата помеѓу “EP-CAM TPEJD” ДООЕЛ Скудриње на име вложени средства за реконструкција (реновирање) на недвижен објект (деловна просторија) сопственост на Општина Маврово и Ростуше кој се простира на КП бр.513, КО Ростуше, кој правното лице го користи под закуп врз основа на Договори за закуп склучени во 2009 и 2013 година, на износ од 326,310.00 денари, утврден со Вешт наод и мислење – Изработено од постојан судски вештак од областа на архитектурата – Насер Хоџа од Гостивар, и побарувањето на Општина Маврово и Ростуше на име закупнина за користење на деловна просторија на износ од 351,000.00 денари (закупнина заклучно со месец декември 2018) согласно Договор бр.03- 154/1 од 01.04.2009 година и Договор број 03-72/2 од 22.03.2013 година, взаемно утврдената сметководствено-финансиската состојба, како и врз основа на дадената и потврдена Изјава за компензација доставена од страна на правното лице “EP-CAM TPEJD” ДООЕЛ Скудриње до општината.

Член 3

Разликата во средствата од побарувањата што ги има правното лице до тие кои ги должи по основ наем на деловни простории во износ од 24,690.00 денари ќе ги плати самото правно лице на начин утврден со Договорот од член 4 на оваа Одлука.

Член 4

Се овластува Одделението за нормативно-правни работи да изработи Договор за пребивање на побарувањата кој треба да биде потпишан помеѓу правното лице “EP-CAM TPEJD” ДООЕЛ Скудриње и Општина Маврово и Ростуше.

Член 5

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзното објавување во “Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше“.

Бр.08-102/14  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

57.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на спонзорство за учество на меѓународниот 23-ти детски фестивал во Истанбул Република Турција на фолклорна група од ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на спонзорство за учество на меѓународниот 23-ти детски фестивал во Истанбул Република Турција на фолклорна група од ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше број 08-102/15 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден: 10.03.2019 година.

Бр.09-108/13  
13.03.2019 год.  
Ростуше

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.156**

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа ( Сл.Весник на РМ број 05/2002), а во согласност со член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл.Гласник бр. 03/2015 година).

Советот на Општината на седницата одржана на ден: 30.05.2018 година, ја донесе следната:

**О Д Л У К А**

За одобрување на спонзорство за учество на меѓународниот 23-ти детски фестивал во Истанбул Република Турција на фолклорна група од ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше

**Член 1**

Се одобрува финансиска помош во износ од 60.000,00 денари на ОУ “Ѓорѓи Пулески” за учество на 23-ти детски фестивал во Истанбул Р.Турција – кои ќе ја преставуваат нашата Општина Маврово и Ростуше со традиционална носија и фолклор.

**Член 2**

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2019 год.

**Член 2**

Паричната помош се доделува врз основа на поднесено барање од 24.03.2019 год. од ОУ “Ѓорѓи Пулески” с.Ростуше.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општината Маврово и Ростуше”.

Бр.08-102/15  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
П р е т с е д а т е л  
Алил Алили, с.р..

**58.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (“Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше” број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

**З А К Л У Ч О К**

За прогласување на Одлуката за усогласување на висината на наплатата на комунални услуги

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за усогласување на висината на наплатата на комунални услуги број 08-102/16 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/14  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) а во согласност со член 15, став 1, точка 4 и член 25, став 1, точка 15 и 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (пречистен текст Сл. Гласник бр. 03/2015). Советот на Општината на седницата одржана на ден: 10.03.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усогласување на висината на наплатата за комунални услуги

Член 1

Советот на Општина Маврово и Ростуше донесе Одлука за усогласување на висината на наплата за комунални услуги на ЈПКД "МАВРОВО" од Маврови Анови кон: ОУ "Денче Дејаноски" од с.Маврови Анови, ОУ "Блаже Конески" од с.Скудриње, ОУ "Јосип Броз Тито" од с.Жировница, ОУ "Ѓорѓи Пулески" од с. Ростуше и СОУ "Маврово- Ростуше" од с.Ростуше.

Член 2

Износот на средствата кои ќе им се наплаќаат е: 1.500,00 денари (илјадаипестотиниденари) за секој календарски месец.

Член 3

Одлуката е донесена врз основа на поднесено писмено барање од ОУ "Блаже Конески" од с.Скудриње .

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување а ќе се објави во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше".

Бр.08-102/16  
10.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
П р е т с е д а т е л  
Алил Алили, с.р..

**59.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Сл.Весник на РМ" број 05/2002) , а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше ("Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуше" број 03/2015 ) ( пречистен текст), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за одобрување на службено патување во странство Република Турција

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување на службено патување во странство Република Турција број 08-102/17 што Советот на Општина Маврово и Ростуше ја донесе на 24-тата седница одржана на ден 10.03.2019 година.

Бр.09-108/15  
13.03.2019 год.  
Р о с т у ш е

Општина Маврово и Ростуше  
Градоначалник  
Медат Куртовски с.р.

Врз основа на ллен 36,став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ,/Сл.Весник на РМ,, број 05/2009 и член 25 став 1 , точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша сл.гласник бр.03/2005 а во согласност со член 5 и 9 од Уредбата за издтоци за службени патувања и селидби во странство што на органите на државнмата управа им се признаваат во тековни трошоци /,Сл.Весник на РМ,, бр.50/00 и 74/02/, Советот на Општина Маврово и Ростуше на седницата одржана на ден 10.03.2019 година донесе

О Д Л У К А

За одобрување на службено патување во странство  
Република Турција



Член 1

Со оваа одлука му се одобрува службено патување на Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, во Република Турција во градовите Маниса и Измир во периодот од 19.03.2019 година до 25.03.2019 годинаа, вкупно ќе се задржи 7 работни дена, а со цел учество на иселеничка средба, посета на наши иселеници и средба со Градоначалниците на Маниса, Борнова и Измир на покана од Здружението “МАК – ГОЧ” од Маниса.

Член 2

Тековните трошоци за патување се на трошак на општина Маврово и Ростуше .

Дневницата за службеното патување ќе биде исплатена во износ од 50% или во вкупен износ од 287,00 евра предвидена за државата во која се патува, односно ќе бидат исплатени согласно Решението за изменување на Решението за највисоки износи на дневници за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци /Сл.Весник на РМ,, бр. 49/2004/.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше,,.

Бр.08-102/17  
10.03.2019 год.  
Ростуше

Совет на Општина Маврово и Ростуше  
Претседател  
Алил Алили, с.р..

60.

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 23.01.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Барањето за финансиска помош на лицето Шабан Абдули од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДОБРУВА.

На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во висина од 10.000,00 денари.

Средствата да се исплатат на следната сметка: xxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxxxxxxx, отворена на име на подносителот на барањето.

Образложение

Од страна на лицето Шабан Адбули од с.Скудриње, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxx до Општина Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под УПП 09-01 од 15.01.2019 година.

Во барањето горенаведеното лице наведува дека е самохран родител со две деца и дека за егзистенција на моето семејство е без финансиски примања, односно прима социјална парична помош во износ од 2,000.00 денари, поради тоа се обраќа до локалната самоуправа да му помогне финансиски во рамките на можностите.

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:

- Фотокопие од лична карта
- Фотокопие од трансакциска сметка

**15 Март 2019 година СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ бр.03 стр.159**

Отакако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрани средства, беше одлучено како во диспозитивот на ова Решение.

Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 дена од денот на примето на Решението.

Решено во Ростуше,  
на ден 23.01.2019 год.

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
МЕДАТ КУРТОВСКИ

61.

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 11.02.2019 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

*За доделување на еднократна парична помош*

Барањето за еднократна парична помош на лицето Фестиме Ахмеди од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДОБРУВА.

На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во нето износ од 8.000,00 денари.

Исплатата на персоналниот данок на доход ја врши Општина Маврово и Ростуше.

Средствата да се исплатат на следната сметка: xxxxxxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxxxxxxxxxxx, отворена на име на подносителот на барањето.

**Образложение**

Од страна на лицето Фестиме Ахмеди од с.Скудриње, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxxxxxx до Општина Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под УПП 09-03 од 11.02.2019 година.

Во барањето горенаведеното лице наведува дека помошта е потребна за вршење на специјалистички преглед во Општа болница во Дебар - психијатрија, се работи за дијагноза G40 – Епилепсија, исто така барателката има потреба од долготрајно и редовно лекување поради што е изложена на секојдневна терапија за која и се потребни финансиски средства.

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:

- Фотокопие од Специјалистички упат бр. DF70505 од 07.02.2019 год.
- Заклучок, бр.12-167 од 18.11.1982 година со кој се утврдува дека лицето Фестиме Ахмеди родена на 28.06.1964 година е лице со психофизички недостатоци и се распоредува во категоријата на лица со умерена попреченост во психичкиот развој, издаден од Центар за социјални работи Гостивар,
- Фотокопие од лична карта бр. xxxxxxxx издадена од МВР Гостивар соважност до 04.03.2019 год.,

- Потврда за исплата на готовина издадена од Еуростандард банка.

Врз основа на доставените докази се утврди дека лицето Фестиме Ахмеди е лице со психофизички недостатоци и врз основа на Заклучок од Центарот за социјални работи Гостивар е распоредена во категоријата на лица со умерена попреченост во психичкиот развикот.

Врз основа на потврдата за исплата на готовина издадена од Еуростандард банка АД Скопје се утврди дека подносителот на ова барање е носител на трансакциска сметка и прима износ од 4.339,00 денари - посебен додаток.

Откако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрани средства, беше одлучено како во диспозитивот на ова Решение.

Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 дена од денот на приемот на Решението.

Решено во Ростуше,  
на ден 11.02.2019 год.  
УПП бр.09-03

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
МЕДАТ КУРТОВСКИ

62.

Врз основа на член 63 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002 од 29.01.2002 год.) и член 75, став 1 и 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуше (Пречистен текст објавен во Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуше 03/2015), Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше на ден 15.02.2019 година го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

Барањето за финансиска помош на лицето Музафер Мехмеди од с.Скудриње, Општина Маврово и Ростуше, СЕ ОДОБРУВА.

На претходно споменатото лице му се одобрува еднократна финансиска помош во висина од 9.000,00 денари. Персоналниот данок на доход го плаќа општината.

Средствата да се исплатат на следната сметка: xxxxxxxxxxxx, депонент xxxxxxxx, отворена на име на подносителот на барањето.

#### Образложение

Од страна на лицето Музафер Мехмеди од с.Скудриње, со ЕМБГ xxxxxxxxxxxx до Општина Маврово и Ростуше е поднесено барање за доделување на финансиски средства заведено под УПП 09-04 од 13.02.2019 година.

Во барањето горенаведеното лице наведува дека помошта му е потребна за вршење на специјалистички здравствени прегледи, состојбата во која моментално се наоѓа како невработен и без социјална помош била причина да се обрати до локалната самоуправа за доделување на финансиска помош.

Во прилог на барањето ги достави следните докази и тоа:

- Фотокопие од Специјалистички упат, бр. СВ40490 со дијагноза Н53 – Нарушување на видот
- Фотокопие од трансакциска сметка

Отакако беше разгледано барањето од страна на Градоначалникот и на истото со свој потпис од негова страна и наведен износ на одбрани средства, беше одлучено како во диспозитивот на ова Решение.

Средствата да се исплатат на сметката која е наведена во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволната страна има право на жалба до Комисија формирана од страна на Градоначалникот на општината во рок од 5 дена од денот на примето на Решението.

Решено во Ростуше,  
на ден 15.02.2019 год.  
под бр.УПП 09-04

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
МЕДАТ КУРТОВСКИ

### **СОДРЖИНА**

45. Одлука за усвојување на финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Денче Дејаноски” од с.Маврови Анови за 2018.....	135
46. Одлука за усвојување на финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Блаже Конески” од с.Скудриње за 2018.....	136
47. Одлука за усвојување на финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Јосип Броз Тито” од с.Жировница за 2018 .....	137
48. Одлука за усвојување на финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше за 2018.....	138
49. Одлука за усвојување на финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на СОУ “Маврово – Ростуше” од с.Ростуше за 2018.....	138
50. Заклучок за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2018 година .....	139
51. Заклучок за усвојување на Програмата за работата на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови за 2019 година .....	140
52. Заклучок за усвојување на Финансискиот план за 2019 година на ЈПКД “МАВРОВО” од Маврови Анови .....	141
53. Одлука за усвојување на финансвиот извештај на приходите и трошоците на сметките на ЈПКД “МАВРОВО” од с.Маврови Анови за 2018 година.....	142
54. Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на единицата на локална самоуправа МАВРОВО И РОСТУШЕ за 2018 година.....	143
55. Заклучок за усвојување на годишниот извештај за финансиското работење на Општината Маврово и Ростуше за 2018 година.....	144
56. Одлука за давање согласност за пребивање на побарувања помеѓу Општина Маврово и Ростуше и правното лице “ЕР-САМ ТРЕЈД”.....	154
57. Одлука за одобрување на спонзорство за учество на меѓународниот 23-ти детски фестивал во Истанбул Република Турција на фолклорна група од ОУ “Ѓорѓи Пулески” од с.Ростуше.....	156
58. Одлука за усогласување на висината на наплатата на комунални услуги.....	157
59. Одлука за одобрување на службено патување во странство Република Турција .....	157
60. Решение за финансиска помош на лицето Шабан Абдули од с.Скудриње.....	158
61. Решение за еднократна парична помош на лицето Фестиме Ахмеди од с.Скудриње.....	159
62. Решение за финансиска помош на лицето Музафер Мехмеди од с.Скудриње .....	160